



## ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023

1. Три фотографии (две 3.5 x 4.5 см и една 2 x 3 см)
2. Пријавени листови за запишување на студенти, со 20 денари (платена уплатница) за пријавниот лист за запишување
3. Пријавен лист од Државен завод за статистика на РМ (образец ШВ. 20) во два примероци.
4. Кандидатите примени во **државна квота** поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 100 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Македонија
  - I. Договор за студирање во 3 примероци
  - II. Изјава за согласност за користење на личните податоци
5. Кандидатите во **квотата за вонредни студенти и редовните студенти со кофинансирање** поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 200 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Македонија (пример уплатница)
  - I. Изјава за согласност за поднесување на трошоците на студирање
  - II. Изјава за согласност за користење на личните податоци
  - III. Договор за студирање во 3 примероци
6. Кандидати кои се запишуваат во **квотата за интернационални студенти ( странци)** поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 600 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Македонија (пример уплатница),
  - I. Изјава за согласност за поднесување на трошоците на студирање
  - II. Изјава за согласност за користење на личните податоци
  - III. Договор за студирање во 3 примероци

### УПЛАТИ

7. Потврда за уплатени 250,00 денари - за обнова на книжен фонд.
8. Потврда за уплатени 500,00 денари - за манипулативни трошоци (тетратки, обрасци, писмени испити)
9. Потврда за уплатени 800,00 денари - за компјутерска мрежа и опрема
10. Потврда за уплатени 250,00 денари – други студентски трошоци – солидарна одговорност за штета (годишно)
11. Потврда за уплатени 500,00 деанри – Упис на семестар
12. Потврда за уплатени 200,00 денари - за студентски парламент

**13. Потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот со минимален износ од 150 денари**

Секој примен студент бесплатно ќе добие индекс и студентска легитимација.

**Уплатите за партиципација на УИИТ се вршат на следната жиросметка**

- Назив на примачот: Буџет на РМ - УИИТ - Охрид
- Банка на примачот: НБРМ
- Сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 160016146878813
- Приходна шифра: 723012
- Програма 46

**Уплатите за сите останати трошоци на УИИТ ( 2340 денари) се вршат на следната жиросметка (освен административните такси)**

- Назив на примачот: Буџет на РМ - УИИТ - Охрид
- Банка на примачот: НБРМ
- Сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 160016146878813
- Приходна шифра: 723019
- Програма 46

**Уплата за Универзитетско студентско собрание ( 200 денари )**

- Назив на примачот: Буџет на РМ - УИИТ - Охрид
- Банка на примачот: НБРМ
- Сметка: 100000000063095
- Сметка на буџетски корисник: 160016146878813
- Приходна шифра: 723019
- Програма 46

Сите потребни документи кандидатите ќе ги добијат од службата на студентски прашања при УИИТ на 12 и 13.9.2022.